



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), член 36 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15, 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21) и точка 22 од Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12, 129/12, 42/14, 42/16, 184/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 198/21 и 70/22), гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

У П А Т С Т В О
за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/22)

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/12, 61/14 и 89/18) во точката 4, ставовите 2 и 3 се бришат.

2. Во точката 7, став 4, образецот ИМР1 – Извештај за прометот остварен од менувачко работење, се менува и гласи:

„Образец ИМР1 – Извештај за прометот остварен од менувачко работење за периодот од _____ до _____, во оригинална валута

Валута	Почетна состојба	Купени		Купена странска ефектива во евра од овластени банки	Купени странски чекови	Куповен курс	Примања во денари	Продадени		Продадена странска ефектива	Продадена странска ефект. чекови на овластени банки	Продадени странска ефект. чекови на овластени банки	Продажен курс	Издавања во денари	Крајна состојба
		Купена странска ефектива	Нереидентни					Продадена странска ефектива	Нереидентни						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Потпис на овластеното лице:															

Ставот 5 се менува и гласи:

„Во колоните на образецот ИМР1 се запишуваат следниве податоци:

- Во колоната 1 се запишува ознаката на валутата којашто е предмет на трансакција од кодексот на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење платен промет со странство на Народната банка;

- Во колоната 2 се запишува износот на почетната состојба за секоја валута, којшто треба да биде ист со оној од колоната „крајна состојба“ од извештајот за претходната декада;
- Во колоната 3 се запишува вредноста на ефективните странски пари купени од домашни физички лица (резиденти);
- Во колоната 4 се запишува вредноста на ефективните странски пари купени од странски физички лица (нерезиденти);
- Во колоната 5 се запишува вредноста на ефективните странски пари купени во евра од овластени банки;
- Во колоната 6 се запишува износот на откупените чекови;
- Во колоната 7 се запишува вредноста на просечниот куповен курс за таа декада по валути;
- Во колоната 8 се запишува збирната вредност на примањата во денари, и тоа:
 - примената денарска противвредност од продадени ефективни странски пари;
 - подигнатите денари од посебната денарска трансакциска сметка за менувачко работење;
- Во колоната 9 се запишува вредноста на ефективните странски пари продадени на домашни физички лица (резиденти);
- Во колоната 10 се запишува вредноста на ефективните странски пари продадени на странски физички лица (нерезиденти);
- Во колоната 11 се запишува вредноста на ефективните странски пари продадени на овластени банки;
- Во колоната 12 се запишува вредноста на странските чекови предадени на овластени банки;
- Во колоната 13 се запишува вредноста на просечниот продажен курс по валути за таа декада;
- Во колоната 14 се запишува збирната вредност на издавањата во денари, и тоа:
 - издадената денарска противвредност за купени ефективни странски пари и чекови;
 - уплатените денари на посебната денарска трансакциска сметка за менувачко работење;
- Во колоната 15 се запишува износот на крајната состојба по валути на последниот ден од декадата.“

Ставот 6 се менува и гласи:

„Банките овластени за вршење менувачки работи, при изготвувањето на декадниот извештај на образецот ИМР1 – Извештај за прометот остварен од менувачко работење, не се должни да ја пополнуваат колоната 2 – почетна состојба и колоната 15 – крајна состојба.“

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

У. бр. 02-10750/1
24 март 2022 година
Скопје

Гувернер
д-р Анита Ангеловска-Бежоска